

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА
31 Декември 2025 со
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

	<i>Стр.</i>
<i>Извештај на независниот ревизор.....</i>	<i>3</i>
<i>Извештај за сеопфатна добивка.....</i>	<i>6</i>
<i>Извештај за финансиска состојба.....</i>	<i>7</i>
<i>Извештај за промени на капиталот.....</i>	<i>8</i>
<i>Извештај за парични текови.....</i>	<i>9</i>
<i>Белешки кон финансиските извештаи.....</i>	<i>10-23</i>

Прилог 1 - Годишна сметка за 2025 година

Прилог 2 - Годишен извештај за 2025 година



ВЕРИФИКА РЕВИЗИЈА ТП

Валентина Трпчевска ТП Скопје
Вера Јоциќ 21/4,1000 Скопје
тел+389(0)2 2779 301
моб +389 76 424 199

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите и раководството на Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештај за финансиска состојба на 31 декември 2025 година, Извештај за добивка или загуба и останата сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики. Според нашето мислење, приложените финансиски извештаи даваат вистинска и објективна слика за финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2025 година, како и за неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди што се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот етички кодекс за професионални сметководители (вклучувајќи ги и Меѓународните стандарди за независност) издаден од Одборот за меѓународни етички стандарди за сметководители (IESBA Кодекс), како и со етичките барања што се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работа и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговски друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи и нашето знаење прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работата, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

(продолжува)



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР(продолжение)
До акционерите и раководството на Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние, исто, така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управување, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на нашата ревизија.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)
До акционерите и раководството на Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации, Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025.

ВЕРИФИКА РЕВИЗИЈА ТП Скопје

Валентина Трпчевска

Овластен ревизор

Вера Јоциќ 21/4, Скопје

24 јуни 2026



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025 година

АУРОН БРОКЕР АД Струга

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2025
(Во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
Приходи од продажба	5	4.732	4.732
Останати приходи	6	187	15
Вкупно оперативни приходи		4.919	4.747
Потрошени материјали	7	(134)	(203)
Останати оперативни трошоци од работењето	8	(2.030)	(1.928)
Трошоци за вработени	9	(2.085)	(2.282)
Амортизација		(118)	(122)
Вкупно оперативни трошоци		(4.367)	(4.535)
Добивка од оперативно работење		552	212
Приходи (расходи) од финансирање	10	17	(1)
Добивка(загуба) пред оданочување		569	211
Данок на добивка	11	(175)	(99)
Нето добивка(загуба) за годината		394	112
Останата сеофатна добивка(загуба)		-	-
Ревалоризациони вишоци од проценка на недвижности постројки и опрема, нето даноци		-	-
Вкупна сеофатна добивка(загуба) за годината		394	112
Основна заработувачка по акција (во денари)	19	787,64	223,00

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото на 11.03.2026 година и се потпишани во негово име од страна на:

Извршен директор,
 Горан Којчески

Овластен сметководител
 Благојче Милевски



(Handwritten signature of Благојче Милевски)

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025 година

АУРОН БРОКЕР АД Струга

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2025
(во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
СРЕДСТВА			
<i>Долгорочни средства</i>			
Нематеријални средства	12	20	25
Недвижности постројки и опрема	13	263	314
Вкупно нетековни средства		283	339
<i>Тековни средства</i>			
Побарувања од купувачи	14	12.042	10.322
Останати краткорочни побарувања и АВР	15	477	89
Краткорочни финансиски вложувања	16	429	410
Пари и парични еквиваленти	17	656	1.276
Вкупно тековни средства		13.604	12.097
ВКУПНО СРЕДСТВА		13.887	12.436
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА			
Акционерски капитал	18	3.085	3.085
Законска и останати резерви		145	140
Акумулирана добивка		2.526	2.420
Добивка(загуба) за годината		394	112
Вкупна сопственичка главнина		6.150	5.757
<i>Тековни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи	20	7.491	6.580
Останати тековни обврски	21	246	99
Вкупно тековни обврски		7.737	6.679
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		13.887	12.436

**Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи**

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото на 11.03.2026 година и се потпишани во негово име од страна на:

Извршен директор,
Горан Којчески

Овластен сметководител
Благојче Милевски



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025 година

АУРОН БРОКЕР АД Струга

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината која завршува на 31 декември 2025
(Во илјади денари)

	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
2024				
Состојба на 1 јануари 2024	<u>3.085</u>	<u>130</u>	<u>2.430</u>	<u>5.645</u>
Сеопфатна добивка				
Добивка(загуба) за годината	-	-	112	112
Останата сеопфатна добивка(загуба)	-	-	0	0
Вкупна сеопфатна добивка(загуба)	-	-	<u>112</u>	<u>112</u>
Трансакции со сопствениците				
Исплата на дивиденда	-	10	(10)	-
Издвојување за резерви	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	<u>3.085</u>	<u>140</u>	<u>2.532</u>	<u>5.757</u>
2025				
Состојба на 1 јануари 2025	<u>3.085</u>	<u>140</u>	<u>2.532</u>	<u>5.757</u>
Сеопфатна добивка				
Добивка(загуба) за годината	-	-	394	394
Останата сеопфатна добивка(загуба)	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка(загуба)	-	-	<u>394</u>	<u>394</u>
Трансакции со сопствениците				
Исплата на дивиденда	-	5	(5)	-
Издвојување за резерви	-	-	(1)	(1)
Останато	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025	<u>3.085</u>	<u>145</u>	<u>2.920</u>	<u>6.150</u>

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2025
(во илјади денари)

	<u>31 декември 2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Оперативни активности		
Добивка(загуба) по оданочување	394	112
Исправка за:		
Амортизација	118	122
Останати приходи(расходи) на товар на капиталот	(1)	1
	0	53
Залихи	(1.720)	(2.201)
Побарувања од купувачи	(388)	4
Останати краткорочни побарувања и АВР	911	2.073
Обврски спрема добавувачи	147	22
Други краткорочни обврски и ПВР	<u>(539)</u>	<u>186</u>
Нето пари од оперативни активности		
Инвестициски активности		
Набавки/продажба на нематеријални и материјални средства	(62)	(110)
Краткорочни финансиски вложувања	(19)	0
Нето пари користени за инвестициски активности	<u>(81)</u>	<u>(110)</u>
Финансиски активности		
Нето пари користени за финансиски активности	<u>0</u>	<u>0</u>
Зголемување (намалување) на парични средства	(620)	76
Парични средства на почетокот на годината	<u>1.276</u>	<u>1.200</u>
Пари и парични еквиваленти на крајот од годината	<u>656</u>	<u>1.276</u>

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

1 ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ И ДЕЈНОСТ

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга (во понатамошниот текст „Друштвото“) е регистрирано како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва и Законот за супервизија и осигурување.

Друштвото е основано и започнало со работа на 27 јуни 2017 година. Седиштето на Друштвото се наоѓа на ул. Дримени бр.4/Инд.Босна-Путеви Струга.

Орган на управивање на Друштвото е одборот на директори кој се состои од 3(три) членови и тоа еден извршен член и двајца неизвршни членови. Извршен член на одборот на директори е Горан Којчески од Струга.

На 31 декември 2025 година има 3 вработени (31 декември 2024: 3 вработени)

Основна дејност на друштвото 66.220- Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

2 ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги изготвува финансиските извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва (Службен весник бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120, 2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 88/2017, 192/2017, 64/2018, 120/2018, 290/2020, 215/2021, 99/2022, 272/2024 и 191/2025), како и Правилникот за сметководство објавен во Службен весник бр. 75/2024, со кој беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се во примена во Република Северна Македонија, почнувајќи од 1 јануари 2025 годин. Меѓутоа, до датумот на составување на овие финансиски извештаи, во државата не се преведени и официјално објавени најновите измени и дополнувања на МСФИ/МСС кои евентуално стапиле на сила на меѓународно ниво по усвојувањето на овој превод.

Имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу горенаведените сметководствени прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за финансиско известување, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружните финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Притоа, придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник” бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со усвоениот МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи.

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во изготвувањето на финансиските извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики кои се обелоденети во Белешка 3. Сметководствените политики се конзистентно применувани во текот на тековната и претходната година, освен за промените кои произлегуваат од задолжителната првична примена на новите и ревидирани стандарди кои стапија на сила од 01 јануари 2025 година.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2025

2 ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.2 Континуитет

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото која се заснова на фактот дека средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот тек на деловните активности на Друштвото. Раководството на Друштвото верува дека претпоставката за континуитет на Друштвото е соодветна и дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет.

2.3 Сумирање и значајност на податоците

Податоците во финансиските извештаи се групирани според нивната природа или функција. Една информација е материјално значајна доколку нејзиното прикажување или неприкажување во финансиските извештаи може сериозно да влијае врз проценките и донесувањето на економски одлуки од страна на корисниците. Секоја значајна ставка ќе биде посебно презентирани. Незначајните износи ќе се сумираат со износи од слична природа и нема да бидат одделно прикажани. Како резултат во разликите на начинот на презентирање на ставките во обрасците за годишна сметка и истите во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за сметководство, постојат можности за појава на одредени разлики во начинот на презентирање на ставките.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. Признавање на приходи

Приходите од продажба на производи и услуги се признаваат кога на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите, друштвото не задржува ниту контрола над производите, ниту трајно управување со истите, износот на приходите може да се измери, кога е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат и трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат. Приходите од услуги се признаваат во Билансот на успех до степенот на завршеност на услугите на денот на билансот, а тој се одредува според евиденцијата за извршена работа. Приходи од продажба на производи, стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти. Цените на стоките и услугите на Друштвото во најголем дел слободно се формираат според понудата и побарувачката на пазарот

3.2 Признавање на расходи

Расходите кои произлегуваат од основната дејност на Друштвото настанати од извршување на оперативните активности и истите се признаваат во висина на трошоците на набавката, трошоците на конверзија и други трошоци што се стекнуваат со цел заликите да се доведат напостојната локација. Расходите се признаваат доколку е веројатно дека обврската постои и истата може веродостојно да се измери. Расходите се признаваат во моментот на нивното настанување врз основа на соодветен книговодствен документ. Трошоците на производство се признаваат во висина на нивното фактичко учество во готовите производи, а кои се мерливи врз основа на веродостојни документи на добавувачите, трошоците за работна сила и другите трошоци што е неопходно да се направат со цел да се доведат во состојба на готов производ. Трошоците за камати и курсни разлики се признаваат во Билансот на успех како расход во периодот во кој настануваат и кога доспеваат за наплата. Трошоците за услуги, службени патувања, репрезентации и реклами, даноци и придонеси, премии за осигурување, банкарски услуги, останати резервирања на нето основа и капитална загуба кои се однесуваат на пресметковниот период без оглед на тоа дали се платени или не, се признаваат и мерат согласно соодветниот стандард за средството врз чија основа е реализиран расходот.

3.3. Наем (Лизинг)

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот, во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфично средство (или средства) и дали договорот го пренесува правото за употреба на тоа средство.

3.3.1. Друштвото како закупец

Финансиски наем е наем кој на Друштвото суштински му ги пренесува сите значајни ризици и користи поврзани со сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат на датумот на започнување на наемот по нивната објективна вредност или, доколку е пониска, по сегашната вредност на минималните плаќања за наем. Плаќањата за наем се распределуваат помеѓу финансискиот расход (камата) и намалувањето на обврската за наем, со цел да се постигне константна каматна стапка на преостанатиот износ на обврската. Финансиските расходи се

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.3. Наем (Лизинг)

признаваат директно во Извештајот за сеопфатна добивка. Капитализираните средства земени под наем се амортизираат во текот на пократкиот период од нивниот проценет корисен век или периодот на наем, освен ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на периодот на наем. Оперативен наем е секој наем кој не е финансиски наем. Исплатите за оперативен наем се признаваат како расход на праволинеарна основа (рамномерно) во текот на периодот на наем. Поврзаните трошоци, како што се трошоците за одржување и осигурување, се признаваат како расход во периодот на нивното настанување. Во текот на 2025 година, Друштвото се јавува како закупец исклучиво во договори кои се класифицирани како оперативен наем и генерира само трошоци од оперативен наем.

3.4. Износи искажани во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се искажуваат во денари според среден курс на НБРМ важечки на денот на билансот на состојба. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот за успех како останати приходи и расходи. Вредноста на користените странски валути на 31.12.2025 е следна:

31 декември	2025	2024
EUR	61,4950	61,4950
USD	52,3050	58,8807

3.5 Користи за вработените

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Сите краткорочни користи на вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користа. Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечна исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

3.6 Тековен и одложен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на основа која представува остварената добивка пред оданочување, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, односно даночни осободувања, согласно законските одредби. Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметка на оданочивата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој има веројатност дека ќе постои добивка која што ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка. Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекувани да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или во кој средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) кои што важат на крајот на периодот за известување.

3.7 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените нематеријални средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното право на користење. Амортизацијата на нематеријалните средства се врши во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на нематеријалните средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.8 Недвижности и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка (Оддел 17 од МСФИ и МСС за МСЕ) намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Иницијалниот трошок се состои од набавна вредност вклучувајќи и царини, даноци, такси и сите останати трошоци кои директно може да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Трошоците за редовно одржување и поправки на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на деловните трошоци во моментот на нивно настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства. Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност. Приходите и трошоците остварени со отуѓувањата на НПО се евидентираат со останатите приходи од оперативно работење или оперативни трошоци соодветно.

3.8.1 Амортизација

Амортизацијата се пресметува со примена на праволиниска стапка, а со цел да се алоцира набавната или ревалоризационата вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот проценет корисен век. Проценетиот корисен век и амортизациониот метод се прегледуваат на крајот на секоја година, а ефектите за сите промени се применуваат проспективно. На инвестициите во тек до моментот на ставање во употреба не се пресметува амортизација.

Годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки се следните:

	2025	2024
Компјутерска опрема	25%	25%
Мебел и деловен инвентар	20%	20%
Останата опрема	10%	10%

3.8.2 Оштетувања на нефинансиски средства

Средствата подложни за амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Истиот претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребливата вредност на средствата. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 оштетување на средствата. Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања и оштетувања.

3.9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се водат според номиналната вредност намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатливи. Ненаплатените побарувања од купувачи се отпишуваат врз основа на проценки и предлози на раководството и се признаваат како останати трошоци од редовното работење. Значајни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени. Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосна структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна.

3.10 Залихи

Залихите на Друштвото се состојат исклучиво од ситен инвентар (алат, потрошен материјал и работен инвентар). Почетното признавање на ситниот инвентар се врши по неговата набавна вредност, која ја сочинува нето-фактурната цена, зголемена за сите директно припишливи трошоци настанати при набавката. Ситниот инвентар во целост (100%) се отпишува и вредносно се признава како тековен материјален трошок во Билансот на успех во моментот кога истиот ќе се издаде и ќе се стави во употреба.

3.11 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.12 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективна вредност, а се проценети по нивна номинална вредност.

Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност, врз основа на одлука донесена од раководството, во корист на останати приходи во Извештајот за сеопфатна добивка.

Обврските по кредити врз основа на потпишан договор за кредит, се искажуваат во Извештајот за финансиска состојба во номинална вредност зголемени за трансакциските трошоци кои се однесуваат на дадената трансакција.

Кредитите кои се со доспевање подолг од една година се искажуваат како долгорочни финансиски обврски.

Останатите краткорочни обврски, кои нема да бидат презентирани во друга позиција во Извештајот за финансиска состојба, се искажуваат во останати краткорочни обврски.

3.13 Обврски за кредити

Обврските за кредити првично се мерат по објективната вредност за добиениот надомест, нето од трансакциските трошоци. Кредитите последователно се мерат по амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Пресметката на амортизираната вредност ги вклучува трошоците за заем и позајмување и попустите дадени за отплата на кредитот. Приходите и расходите се признаваат во извештај на сеопфатна добивка во моментот на плаќање или отпис на обврските, но и при амортизација на кредитите.

3.14. Капитал и финансиски резултат од работењето

а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции

б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување(нето од данокот), на приливите од емисијата

в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

г) Резерви

Резервите се искажуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивката.

Задолжителната резерва се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката се до моментот кога резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина односно до моментот кога резервите ќе го достигнат износот кој го утврдуваат основачите на Друштвото. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загубата, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи, по претходно донесена одлука на основачите и за дополнување на износот утврден за исплата на дивиденди.

д) Акумулирани добивки, загуби

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди

Загубата се покрива согласно законските одредби и истата може да се покрие со задржаната добивка само со Одлука на Органот на управување на Друштвото.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи бара користење на најдобро можни процени и разумни претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентирани вредности на средствата и обврските и обелоденувања на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составување на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати можат да се разликуваат од проценетите износи. Значајните проценки и претпоставки се како што следува:

Корисен век на средствата

Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

АУРОН БРОКЕР АД Струга

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ(продолжение)

Обезвреднување на финансиските средства

Обезвреднување на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Методите кои се користат при проценката на адекватноста на загубите поради оштетувањето за сомнителните побарувања се старосната структура на побарувањата и историјата на отпис на побарувањата, кредитната способност на купувачите како и промените во услови за плаќање на купувачите. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на купувачите и идните готовински наплати. Доколку финансиската состојба на купувачите се влоши, реалните отписи на сегашните побарувања може да бидат поголеми од очекуваните, при што тие може да го надминат тековното ниво на евидентираните резервации за загуби поради оштетување.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

		Во илјади денари	
		Години што завршуваат на 31 декември	
		2025	2024
Приходи од брокеража		<u>4.732</u>	<u>4.732</u>
Вкупно:		<u>4.732</u>	<u>4.732</u>

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

		Во илјади денари	
		Години што завршуваат на 31 декември	
		2025	2024
Приходи од отпис на обврски		33	-
Останати приходи		<u>154</u>	<u>15</u>
Вкупно:		<u>187</u>	<u>15</u>

7. ТРОШОЦИ НА СУРОВИНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

		Во илјади денари	
		Години што завршуваат на 31 декември	
		2025	2024
Потрошен канцелариски материјал		50	84
Потрошена енергија		78	108
Ситен инвентар		<u>6</u>	<u>-</u>
Вкупно:		<u>134</u>	<u>203</u>

8. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

		Во илјади денари	
		Години што завршуваат на 31 декември	
		2025	2024
ПТТ		78	132
Услуги за одржување и заштита		57	58
Трошоци за наем		92	92
Трошоци за банкарски услуги		163	152
Трошоци за репрезентација		147	98
Интелектуални услуги		348	471
Осигурување		-	39
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		375	648
Отпис на побарувања		662	225
Останати трошоци		<u>108</u>	<u>13</u>
Вкупно:		<u>2.030</u>	<u>1.928</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

АУРОН БРОКЕР АД Струга

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември 2025	2024
Нето плата и надоместоци	1.309	1.445
Придонеси и даноци од плата	664	732
Останати трошоци на вработени	<u>112</u>	<u>105</u>
Вкупно:	<u>2.085</u>	<u>2.282</u>

10. ПРИХОДИ(РАСОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември 2025	2024
Приходи од камати	18	-
Расходи од камати	<u>(1)</u>	<u>(1)</u>
Вкупно:	<u>17</u>	<u>(1)</u>

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија по стапка од 10% на основа која представува остварената добивка пред оданочување, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, односно даночни ослободувања, согласно законските одредби.

	Години што завршуваат на 31 декември	
	2025	2024
Добивка(загуба) пред оданочување	569	211
Непризнаени расходи за даночни цели	1.211	996
Намалување на даночна основа	(26)	(15)
Даночна основа по намалување	<u>1.754</u>	<u>1.192</u>
Пресметан данок на добивка 10%	(175)	(99)
Нето добивка(загуба) за финансиска година	<u>394</u>	<u>112</u>
Ефективна даночна стапка	30,76%	46,92%

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи Друштвото не може со сигурност да го одреди нивото на даночно средство кое би се искористило во иднина.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

АУРОН БРОКЕР АД Струга

12. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Патенти				Вкупно
	Гудвил и лиценци	Софтвер	Останати		
2025					
Салдо на 01 Јануари 2025	-	7	138	-	145
Зголемување	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2025	-	7	138	-	145
Исправка на вредноста					
Салдо на 01 Јануари 2025	-	7	113	-	120
Амортизација	-	-	5	-	5
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2025	-	7	118	-	125
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2025	-	-	20	-	20
Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2025	-	-	25	-	25
2024					
Салдо на 01 Јануари 2024	-	7	138	-	145
Зголемување	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2024	-	7	138	-	145
Исправка на вредноста					
Салдо на 01 Јануари 2024	-	6	99	-	105
Амортизација	-	1	14	-	15
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2024	-	7	113	-	120
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2024	-	0	25	-	25
Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2024	-	1	39	-	40

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

АУРОН БРОКЕР АД Струга

13. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

2025	Градежни		Инвест иции во тек	Вкупно
	Земјиште	објекти		
Салдо на 01 Јануари 2025	-	-	1.121	1.121
Зголемување	-	-	62	62
Намалување	-	-	-	0
Салдо на 31.12.2025	-	-	1.183	1.183
Исправка на вредноста				
Салдо на 01 Јануари 2025	-	-	807	807
Амортизација	-	-	113	113
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2025	-	-	920	920
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2025				
	-	-	263	263
Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2025				
	-	-	314	314
2024				
Салдо на 01 Јануари 2024	-	-	1.011	1.011
Зголемување	-	-	110	110
Намалување	-	-	0	0
Салдо на 31.12.2024	-	-	1.121	1.121
Исправка на вредноста				
Салдо на 01 Јануари 2024	-	-	699	699
Амортизација	-	-	108	108
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2024	-	-	807	807
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2024				
	-	-	314	314
Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2024				
	-	-	312	312

14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември 2025	Години што завршуваат на 31 декември 2024
Побарувања од купувачи во земјава	12.042	10.322
Вкупно:	12.042	10.322

15. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АВР

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември 2025	Години што завршуваат на 31 декември 2024
Побарување за повеќе платени даноци	-	3
Побарувања за аванси	12	-
Побарувања од вработени	231	5
АВР	234	81
Вкупно:	477	89

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

АУРОН БРОКЕР АД Струга

16. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

		Во илјади денари	
		Години што завршуваат на 31 декември 2025	2024
	Краткорочни позајмици-физички лица	90	90
	Краткорочни позајмици-правни лица	339	320
	Вкупно:	429	410

17. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

		Во илјади денари	
		2025	2024
	Денарски жиро-сметки	656	1.276
	Вкупно	656	1.276

18. КАПИТАЛ

На 31 декември 2024 и 2025 година регистрираниот основачки капитал на Друштвото изнесува 3.085 илјади денари. Основната главнина на Друштвото е поделена на 500 (петстотини) обични акции кои гласат на име и со право на глас. Имателите на обични акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото. Секоја обична акција на сопственикот му дава право на еден глас во Собранието на Друштвото. Структурта на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	Удел(акции)	% на сопственост
Друштво за технички испитувања и анализи Центар за возила ЦБС 2009 Струга	500	100%
Состојба на 31 декември 2025	500	100%
	Удел(акции)	% на сопственост
Друштво за технички испитувања и анализи Центар за возила ЦБС 2009 Струга	500	100%
Состојба на 31 декември 2024	500	100%

19. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивка за резерви), со пондериран просечен број на обични акции во оптек.

	2025	2024
Добивка за имателите на обични акции (во денари)	393.820,00	111.500,00
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	500	500
Основна заработувачка по акција (денари по акција)	787,64	223,00

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

АУРОН БРОКЕР АД Струга

20 ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември 2025	Години што завршуваат на 31 декември 2024
Обврски кон добавувачи во земјава	7.491	6.580
Вкупно:	<u>7.491</u>	<u>6.580</u>

21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември 2025	Години што завршуваат на 31 декември 2024
Обврски за аванси	3	-
Обврски кон вработени	71	40
Тековни даночни обврски	172	59
Вкупно:	<u>246</u>	<u>99</u>

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

22.1 Управување со капитален ризик

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина. Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење. Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Краткорочни кредити	0	0
Пари и парични еквиваленти	(656)	(1.276)
Нето долг	<u>(656)</u>	<u>(1.276)</u>
Вкупна главнина	<u>6.150</u>	<u>5.757</u>
	<u>0%</u>	<u>0%</u>

22.2 Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешка 3 кон овие финансиски извештаи.

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември 2025	Години што завршуваат на 31 декември 2024
Финансиски средства		
Пари и парични еквиваленти	656	1.276
Побарувања од купувачи	12.042	10.322
Краткорочни вложувања	429	409
	<u>13.127</u>	<u>12.007</u>
Финансиски обврски		
Обврски кон добавувачи	7.491	6.580
Останати обврски	246	99
Вкупно:	<u>7.737</u>	<u>6.679</u>

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

22.3 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик) кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

22.4 Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматните стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Нема промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

22.5 Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти како и од побарувањата од купувачи и обврските спрема добавувачите кои се деноминирани во странски валути. Друштвото нема деловни активности на меѓународните пазари и не е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути. Друштвото не користи финансиски инструменти за минимизирање на ризикот, од причини што такви инструменти не постојат на пазарот во Република Северна Македонија.

22.6 Управување со каматниот ризик

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промените во вредноста на пазарните каматни стапки. Друштвото не е изложено на ризик поради промена на пазарните каматни стапки, поради тоа што финансирањето на Друштвото е со сопствени средства и не се користени кредити од деловните банки.

22.7 Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери што би резултирало со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото главно соработува со успешни и кредитоспособни компании.

Друштвото користи јавно достапни финансиски информации и истите со сопствени методи ги обработува заради оценка на кредитната способност на значајните купувачи. Изложеноста на Друштвото спрема одредени купувачи како и кредитниот рејтинг на купувачите постојано се под мониторинг со цел да се намали ризикот од ненаплатливост на најниско ниво.

Сметководствената вредност на финансиските средства презентирани во овие финансиски извештаи ја претставува максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик.

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2025 година е како што следува:

	<u>Бруто изложеност</u>	<u>Исправка на вредноста</u>	Во илјади денари <u>Нето изложеност</u>
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани но необезвреднети побарувања	12.042	-	12.042
Доспеани и обезвреднети побарувања	<u>920</u>	<u>(920)</u>	<u>0</u>
	<u>12.962</u>	<u>(920)</u>	<u>12.042</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2024 година е како што следува:

	<u>Бруто изложеност</u>	<u>Исправка на вредноста</u>	Во илјади денари <u>Нето изложеност</u>
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани но необезвреднети побарувања	10.322	-	10.322
Доспеани и обезвреднети побарувања	<u>860</u>	<u>(860)</u>	<u>0</u>
	<u>11.182</u>	<u>(860)</u>	<u>10.322</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

АУРОН БРОКЕР АД Струга

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
22.7 Управување со кредитниот ризик(продолжение)

Доспеани но необезвреднети побарувања
Старосната структура на доспеаните, но необезвреднетите побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 е како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
До 30 дена	3.438	3.456
31 - 120 дена	1.198	734
121 - 365 дена	2.722	2.830
Над 365 дена	4.684	3.302
	<u>12.042</u>	<u>10.322</u>

22.8 Управување со ликвидносниот ризик

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовински тек за намирување на обврските во рок.

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на финансиски обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

	Во илјади денари					
	31 декември 2025					
	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Некаматоносни	7.491	-	-	-	-	7.491
	7.491	-	-	-	-	7.491

	Во илјади денари					
	31 декември 2024					
	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Некаматоносни	6.580	-	-	-	-	6.580
	6.580	-	-	-	-	6.580

22.9 Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 е како што следува:

	31 декември 2025		Во илјади денари	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	31 декември 2024 Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Пари и парични еквиваленти	656	656	1.276	1.276
Побарувања од купувачи	12.042	12.042	10.322	10.322
Краткорочни вложувања	429	429	410	410
	<u>13.127</u>	<u>13.127</u>	<u>12.008</u>	<u>12.008</u>
Финансиски обврски				
Обврски кон добавувачи	7.491	7.491	6.580	6.580
	<u>7.491</u>	<u>7.491</u>	<u>6.580</u>	<u>6.580</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

22.9 Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на извршеното вреднување утврдено е дека не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

23. ДАНОЧЕН РИЗИК

Во Република Северна Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Потенцијални обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

Судски спорови и гаранции

Со состојба на 31 Декември 2025 година Друштвото не се јавува како тужител или тужена страна во судски постапки, ниту пак има дадени било какви гаранции на други друштва.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи

25. ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ

За целите на овие финансиски извештаи поврзани страни се оние кај кои едно правно лице има значајна контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловни активности, како што е утврдено со МСС 24 Обелоденувања за поврзани субјекти.

Салдата и обемот на трансакции со поврзани субјекти со состојба на и за годината што завршува на 31 Декември 2025 е како што следи(во 000 денари):

2025	<u>Побарувања</u>	<u>Обврски</u>	<u>Приходи</u>	<u>Расходи</u>
Друштво за технички испитувања и анализи Центар за возила ЦБС 2009 Струга	630	-	-	630
Клучен раководен кадар	105	-	-	1.301
2024	<u>Побарувања</u>	<u>Обврски</u>	<u>Приходи</u>	<u>Расходи</u>
Друштво за технички испитувања и анализи Центар за возила ЦБС 2009 Струга	620	-	-	620
Клучен раководен кадар	113	-	-	1.250

26. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 декември 2025 година – датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи не се случиле кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за обелоденување во овие финансиски извештаи.

ПРИЛОГ 1
ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2025

ЕМБС: 07215266

Целосно име: Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР

А.Д. Струга

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	282.776,00			339.747,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	19.623,00			25.426,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	19.623,00			25.426,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	263.153,00			314.321,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	159.256,00			154.151,00
19	-- Останати материјални средства	103.897,00			160.170,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	13.369.568,00			12.016.078,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	12.284.817,00			10.330.446,00
47	-- Побарувања од купувачи	12.042.103,00			10.321.848,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	11.957,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (прегплати)				3.798,00
50	-- Побарувања од вработените	230.757,00			4.800,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	428.405,00			409.813,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	428.405,00			409.813,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	656.346,00			1.275.819,00
60	-- Парични средства	632.668,00			1.217.408,00
61	-- Парични еквиваленти	23.678,00			58.411,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	234.246,00			80.634,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	13.886.590,00			12.436.459,00

239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	739,00		1.118,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	569.231,00		210.735,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	569.231,00		210.735,00
252	-- Данок на добивка	175.411,00		99.235,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	393.820,00		111.500,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	3,00		3,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
269	-- Добивка за годината	393.820,00		111.500,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	393.820,00		111.500,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	19.623,00			
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	428.405,00			409.813,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	11.762.471,00			10.044.893,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 од БС)	525.835,00			357.589,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)				3.798,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	12.507.106,00			10.411.080,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна	3.084.605,00			3.084.605,00

710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)			5.219,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	163.138,00		152.098,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	12.000,00		6.000,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	347.732,00		471.252,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	2,00		3,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	2,00		3,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4500	- 66.220 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	4.937.743,00			

Потпишано од:

Blagojche Milevski

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.

АЖУРИРАЈ ДОДАДИ ВО КОШНИЧКА ПЕЧАТИ ЛИСТА НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

ПРИЛОГ 2
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2025 ГОДИНА

**Брокерски Друштво „Аурон Брокер,, АД
Струга**

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работењето на друштвото „Аурон Брокер,, АД Струга
за 2025 година**

Мај 2026

Основни информации за друштвото

Друштвото за застапување во осигурувањето Аурон БРОКЕР АД Струга е акционерско друштво, основано и со седиште во Република Северна Македонија.

Седиштето на друштвото е на ул. Дримени бр.4, Струга.

Основна дејност на друштвото е – Дејност за застапници во осигурување и осигурителни посредници (шифра на дејност 66.22)

Извештајот е изготвен во согласност со концептот на фактурирана услуга.

Изготвувањето на годишен извештај во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во финансиските извештаи. Иако проценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите.

Со континуирана примена на политики и постапки во работењето во согласност со домашни и меѓународни стандарди, принципи и најдобри практики, Друштвото се стреми да се развие во високопрофитабилен капацитет на долг рок, со меѓународна препознатливост, признато друштво што работи на територијата на Република Северна Македонија и со еднаков третман на сите купувачи нудејќи им квалитетни услуги од областа на осигурувањето и осигурителното посредување.

Визија на Друштвото

Нашата развојна политика е да ја задржиме и зголемиме позицијата на македонскиот пазар кое нешто може да го направиме со:

- Клиентите со кои создаваме партнерски односи исполнувајќи ги нивните барања, настапувајќи искрено и со почит.
- Со изградба на флексибилна организација и лесно прилагодлива кон исполнувањата на барањата на клиентите како и сигурност за нашите вработени.
- Постојано ќе делуваме на намалување на трошоците и зголемување на приходите,
- Ќе работиме одговорно се со цел обезбедување на одржливиот развој на компанијата, заедницата и државата.
- Нашите вработени се ориентирани кон тимска работа и се високо компетентни за значењето на нивните активности во исполнување на целите за квалитет. Одговорното работење ќе придонесе, да се зголеми задоволството на вработените.

- Нашите вработени се ориентирани кон тимска работа и се високо компетентни за значењето на нивните активности во исполнување на целите за квалитет. Одговорното работење ќе придонесе, да се зголеми задоволството на вработените.

- Добавувачите ги избираме на основа на нивните способности да ги исполнат нашите барања, а ќе соработуваме само од проверени добавувачи-осигурителни компании, земајќи ги во предвид заедничките интереси и политиката на фирмата.

Финансиски резултати за 2025 година

Во текот на 2025 година Друштвото оствари вкупни приходи од редовно работење во износ од 4.919 илјади денари што во споредба со остварените во 2024 (2024: 4.747 илјади денари) представува пораст за 1,04 %.

Најголем дел од приходите, се остварени од продажба на полиси останати приходи од работењето, и пресметана и наплатена брокеража.

Финансиските приходи ги опфаќаат приходи од камати и останати приходи. Учеството на овие приходи во вкупните приходи е незначително.

Вкупните расходи во годината изнесуваат 4.369 илјади денари што во споредба со остварените во 2024 (2024: 4.536 илјади денари) представува намалување за 0,96 %.

Остварената добивка по оданочување во 2025 година изнесува 394 илјади денари (2024: 112 илјади денари).

Вработени во Друштвото

Вкупен број на вработени во 2025 година во Друштвото изнесува 3 лица (2024 година 3 вработени).

БИЛАНС НА УСПЕХ

ПРИХОДИ	Износ во 000 денари		Индекс 25/24	Структура %
	2025	2024		
Приходи од работење	4,732.00	4,732.00	1.00	96.20%
Останати приходи	187.00	15.00	12.47	3.80%
Вкупно оперативни приходи	4,919.00	4,747.00	1.04	
Приходи од финансирање	19.00			
Вкупно приходи	4,938.00	4,747.00	1.04	100.00%

РАСХОДИ	Износ во 000 денари		Индекс 25/24	Структура %
	2025	2024		
Оперативни расходи	4,368.00	4,535.00	0.96	99.98%
Финансиски расходи	1.00	1.00	1.00	0.02%
Вкупно расходи	4,369.00	4,536.00	0.96	100.00%

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	Износ во 000 денари		Индекс 25/24
	2025	2024	
Добивка пред оданочување	569.00	211.00	2.70
Данок на добивка	175.00	99.00	1.77
Нето добивка за годината	394.00	112.00	3.52

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

АКТИВА	Износ во 000 денари		Индекс 25/24	Структура %
	2025	2024		
Нетековни средства	283.00	340.00	0.83	2.04%
Тековни средства	13,370.00	12,016.00	1.11	96.28%
АВР	234.00	81.00	2.89	1.69%
Вкупно актива	13,887.00	12,437.00	1.12	100.00%

ПАСИВА	Износ во 000 денари		Индекс 25/24	Структура %
	2025	2024		
Главнина и резерви	6,151.00	5,757.00	1.07	44.29%
Обврски	7,736.00	6,680.00	1.16	55.71%
ПВР	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
Вкупно пасива	13,887.00	12,437.00	1.12	100.00%

Директор,

Горан Којчески

